



USAID
ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД



ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ

Цели

Општините ги зголемуваат сопствените извори на приходи, обезбедуваат поголемо надворешно финансирање и ја зголемуваат стапката на реализација на буџетот. Зајакнат процес на децентрализација.

Времетраење

јануари 2021 –
јануари 2026

Финансиран од УСАИД

6,5 милиони
американски долари

Спроведувач на проектот

Cardno Emerging
Markets

Главни корисници

Општинските власти
Министерството за
локална самоуправа
Министерството за
финансии

Контакт во УСАИД

Слаѓана Србиноска
ssrbinoska@usaid.gov

ИСТОРИЈАТ

Како што напредува во процесот на пристапување кон Европската Унија, Република Северна Македонија е посветена на создавање ефикасни и ефективни институции на локално и национално ниво. Ова вклучува соодветен административен капацитет за адекватна координација и обезбедување на точна пресметка, прибирање, трошење и контрола на сопствените ресурси, со цел ефикасна испорака на услуги до своите граѓани. УСАИД ги поддржува напорите на земјата во намалување на корупцијата и јакнење на ефективноста и транспарентноста на властите.

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Целта на проектот е зголемување на сопствените извори на приходи и поголема искористеност на надворешните извори на финансирање на општините, како и зголемување на стапката на реализација на буџетот во согласност со условите на централните власти во однос на буџетирањето и поднесувањето извештаи. Проектот ќе работи заедно со локалните и централните власти на:

- 1) јакнење на квалитетот на системите за собирање на даноци и надоместоци во општините;
- 2) зголемување на капацитетот на општините за пристап до надворешни ресурси од централната власт, меѓународни организации, пазари на капитал и банки; и
- 3) подобрување на способноста на општините да управуваат со јавните финансии во согласност со позитивната законска регулатива.

ПОСТИГНУВАЊА И ВЛИЈАНИЕ

Проектот ќе им овозможи на локалните самоуправи во Република Северна Македонија да поддржат одржлив и инклузивен општествен и локален економски развој. Во соработка со локалната и централната власт, ќе ја поддржиме нивната силна заложба за децентрализација на финансирањето и јакнење на општинските надлежности. Ова ќе вклучува унапредување на квалитетот на даночниот систем, јакнење на оперативните капацитети за администрирање на локалните даноци и такси, како и подобрување на способноста на локалната самоуправа да планира, управува и реализира јавни приходи.

КОНТАКТ НА ПРОЕКТОТ

+389 2 311 7082
Ул. Дебарца, бр. 10, 1000 Скопје
info@srmamk.com
FB: [SRMANorthMacedonia](https://www.facebook.com/SRMANorthMacedonia)



[usaid.gov/north-macedonia](https://www.usaid.gov/north-macedonia)



[USAIDNorthMacedonia](https://www.facebook.com/USAIDNorthMacedonia)



[USAIDNMacedonia](https://twitter.com/USAIDNMacedonia)